

**АПЛИКАЦИЈА**  
**ЗА ПРОЕКТ „ПОПРАВКА И САНАЦИЈА НА ПОСТОЕЧКИ ЛИФТОВИ И ОШТЕТЕНИ КРОВНИ**  
**ПОКРИВАЧИ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ЗА**  
**КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ“**  
**Општина Карпош**

**Основни податоци**

**1. Евиденциски лист од регистарот на станбени згради (пополнува општината)**

Архивски бр. на Апликацијата :		Датум:	
--------------------------------	--	--------	--

**2. Податоци за станбената зграда (секој влез посебно)**

Општина:		Место /реон:	
Адреса:		Број:	
Број на катови:		Број на станови:	
		Година на изградба:	

**3. Податоци за Апликант**

Начин на управување со станбената зграда:	- Заедница на сопственици* - Друштво управител										
Податци за правното лице / физичко лице / заедницата на сопственици	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Назив:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Број на договорот за управувачки услуги, односно број на статутот на заедницата на сопственици</td> <td></td> <td>Датум:</td> <td></td> </tr> </table>			Назив:				Број на договорот за управувачки услуги, односно број на статутот на заедницата на сопственици		Датум:	
Назив:											
Број на договорот за управувачки услуги, односно број на статутот на заедницата на сопственици		Датум:									
	ЕДБ: _____	ЕМБ: _____									
	Депонент банка: _____	Жиро сметка: _____									
Евидентирана во катастар на згради	Да    Не	Ако е Да, под кој број е: _____									
Одговорно лице	Име и презиме:										
	Телефон:										

Останати податоци	<p>Висина на остварени приходи врз основа на годишни финансиски извештаи (уплата за редовен и резервен фнд)</p> <p>Редовен Фонд: _____ (МКД)</p> <p>Резервен Фонд: _____ (МКД)</p>
-------------------	--

4. Податоци за зградата			
Година на изградба на зградата			
Број на катови			
Број на станови			
Покривна конструкција <b>*Само за апликантите за кровови</b>	Рамен покрив <input type="checkbox"/>	Поткровје <input type="checkbox"/>	Таван <input type="checkbox"/>
Опис на состојба на состојбата на лифтот или кровниот покривач на зградата.			
Дали зградата била претходно реновирана, доколку е да се наведе датум кога е реновирана			

**5. Дополнителни податоци** за потребите на проектот `енергетски ефикасни домови`

Прилог листа на документи:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Апликација</li><li>- Листа на потпишани станари (крајни крисници)</li><li>- Решение од централен регистар за ЗС ии Управители</li></ul>
Потпис за прифаќање на условите на јавниот повик	Претседател на Заедница на сопственици или Управител _____ (име и презиме) потпис _____ Печат:
Апликацијата ја пополниле и одговараат за точноста на податоците минимум 3 (три) лица:	1. _____ потпис _____ (име и презиме) 2. _____ потпис _____ (име и презиме) 3 _____ потпис _____ (име и презиме)
Лице за контакт:	Име и презиме: _____ Број на телефон: _____
Датум:	_____, 2020 година